

## Општи правила за зачленување во Динерс Клуб и упатство за користење на Динерс Клуб - ТТК БАНКА деловната картичка

**чл. 1** Апликацијата за зачленување во Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје, поднесува законски застапник (директор/управител) на фирмата во знак на прифаќање на Општите правила за членство во Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје и преземање на обврските на фирмата околу трошоците направени со деловната картичка. Во Апликацијата мора да биде назначено името и презимето како и функцијата на членот во фирмата.

**чл. 2** За зачленување на нови членови потребно е да бидат комплетирани сите документи, според упатството за прием на членство. Заедно со уредно пополнетата Апликација, во знак на прифаќање на општите правила за зачленување и користење на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, треба да се достават лично или по пошта до Комисијата за прием на членови. Некомплетираните Апликации нема да бидат разгледани.

**чл. 3** Секоја промена на адресата, замена на одговорното лице за примање на сметките, како и за други податоци важни за користењето на картичката, фирмата е должна водеша да ги пријави на ТТК БАНКА АД Скопје. Непридржувањето кон оваа обврска повлекува кон себе санкции.

**чл. 4** За прием на членство одлучува посебна Комисија во ТТК БАНКА АД Скопје со право на сопствена проценка. Подносителот на Апликацијата и дозволува на ТТК БАНКА АД Скопје да ги провери сите наведени податоци, како и да обезбеди дополнителни информации за членовите. ТТК БАНКА АД Скопје не е должна да даде образложение во случај кога Апликацијата не е позитивно решена.

**чл. 5** Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката е сопственост на Динерс Клуб и како таква се користи со согласност на сопственикот и правилата за користење на картичката. Секоја неовластена и незаконита употреба на картичката се казнува. На барање на лицето од продажното место, корисникот на кредитната картичка е должен да даде на увид документ за идентификација.

**чл. 6** Картичката е непренослива (може да ја користи само лицето на кого е издадена) и важи до датумот назначен на самата картичка, а се обновува доколку членот и корисникот се придржуваат до овие правила. Во спротивно, ТТК БАНКА АД Скопје има право да не ја обнови, временски да ја ограничи или да ја одземе картичката.

**чл. 7** Во случај на губење или кражба на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, претпријатието или корисникот е должен веднаш, во рок од 24 часа да ја извести централата на ТТК БАНКА АД Скопје или најблизок Динерс Клуб во странство, за губење или кражба на картичката, заради спречување на нејзина злоупотреба. Корисникот на картичката е должен да води сметка за датумот на важење на истата кој е назначен на самата картичка (важи до), па доколку не прими обновена картичка до крајот на месецот кој е назначен како важност на картичката, должен е за тоа да ја извести ТТК БАНКА АД Скопје. Во горенаведените случаи на став 1 и 2 од овој член, членот ја сноси финансиската одговорност за последиците од злоупотреба на картичката сè до моментот на писмено известување за губитокот или кражбата на картичката, по кое финансиската одговорност паѓа на товар на ТТК БАНКА АД Скопје.

**чл. 8** ТТК БАНКА АД Скопје може во секое време да го откаже членството доколку членот не се придржува кон обврските преземени со овие Правила. При отказот, членот е должен пресечената картичка веднаш да ја врати на ТТК БАНКА АД Скопје, лично или со препорачана пратка по пошта. Членот на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје ги сноси евентуалните трошоци при одземање на картичката. Членството во Динерс Клуб - ТТК БАНКА членот или фирмата можат да го откажат со писмен отказ во секое време, без образложение, но должни се да ги подмират сите долгови направени со Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката по доспевање на долгувањата. Во тој случај нема право на враќање на членарината за тековната година. Обновувањето на картичката за следната година, треба да се откаже најмалку еден месец пред истекот на нејзината важност, а во спротивно картичката се обновува автоматски, при што се пресметува и се наплатува членарина.

**чл. 9** Со цел да го заштити својот начин на работа или од други оправдани причини, ТТК БАНКА АД Скопје може да ги измени правилата и условите за членство. За измени и дополнување на овие правила, членот ќе биде известен по писмен пат, па доколку писмено не го откаже членството, ќе се смета дека ги прифатил промените.

**чл. 10** Членот на Динерс Клуб - ТТК БАНКА при зачленувањето плаќа еднократна уписнина и годишна членарина, која се пресметува за секоја тековна година, за секој поединечен корисник на кредитната картичка. Новииот член на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје ја плаќа уписнината и истовремено се задолжува за износот на членарината, согласно тарифата за надоместоците и услугите што ги нуди Динерс Клуб Интернационал МАК дооел. Трошоците за издавање на нова картичка, после кражба, губење или оштетување на истата, ги сноси членот.

**чл. 11** Корисникот на картичката може да ги користи сите услови кои продажното место им ги нуди на сите купувачи со исти цени и услови и тоа на сите продажни места кои се вклучени во продажната мрежа на Динерс Клуб со безготовинско плаќање. Динерс Клуб и ТТК БАНКА АД Скопје не сносат никаква одговорност ако продажното место од било која причина не ја прими Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, но во тој случај бара соодветно известување. На барање на членот, Динерс Клуб и ТТК БАНКА АД Скопје ќе го известат на кои места во Македонија и во странство ќе може да подигнува готовина и под кои услови.

**чл. 12** Корисникот е должен секое пресметковно личче (слип) за купената стока или услуга да го провери и потпише. Сите согледани неисправности на пресметковното личче, корисникот ги рекламира непосредно на продажното место при купувањето, односно при користењето на услугата. По потпишувањето на пресметковното личче, корисникот е должен да побара еден примерок за себе, кој му служи за контрола на износот на трошоците, бидејќи со фактурата која ќе му биде доставена нема да бидат приложени копии од пресметковните личчини. Сите дополнителни рекламации членот ги решава непосредно на продажното место и при тоа плаќањата кон Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје не смее да ги одлага.

фактурите кои не се платени во рокот на нивното доспевање, кој е наведен во самата фактура, се пресметува законска затезна камата. Неплаќање на сметките во назначениот рок повлекува трошоци на опомена во износ од 150,00 денари.

**чл. 14** Сите фактури се доставуваат на фирмата со обична пошта, на име на лицето одговорно за примање на истите. Членот се обврзува, врз основа на направениот трошок да изврши уплата во рок од 30 дена од денот на извршеното купување или користената услуга, иако не ја примил редовната фактура на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје. Фирмата е должна, при плаќањето да го наведе бројот на Деловната картичка и бројот на фактурата по која плаќа. Се смета дека долгот е подмирен кога средствата ќе стасаат на сметката на Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје во Скопје. Доколку не биде измирена и втората фактура кон Динерс Клуб - ТТК БАНКА АД Скопје, членството се сторира, а долгот се подмирува по присилен пат.

**чл. 15** Корисникот на картичката со потпишувањето на апликацијата се согласува да го плаќа надоместокот на име провизија при подигање на готовина од банкомати и банкарски шалтери со Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката. За висината на надоместокот на име провизија согласно став 1 на овој член, членот ќе биде информиран усмено и писмено со добивањето на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, а дополнително за сите измени ќе биде писмено информиран или на интернет страниците на Динерс Клуб и ТТК БАНКА АД Скопје.

**чл. 16** Доколку членот има забелешки или рекламации на добиената сметка, има право и обврска истото да го направи во рок од 8 дена по писмен пат од последниот ден за плаќање на спорната фактура. По истекот на рокот се смета дека добиената сметка е исправна.

**чл. 17** Правното лице ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВА и ја ОВЛАСТУВА ТТК БАНКА АД Скопје да има право неотповикливо, на прв повик и безусловно, службено, без посебни судски постапки да изврши пренос на парични средства од сите негови сметки во Банката - депонент, од моментот кога правното лице - член ќе биде сториран согласно правилата за сторирање на ТТК БАНКА АД Скопје. Во недостиг на средства за потполно извршување, членот е согласен да од носителот на платичкиот промет каде што правното лице има сметка, преку единствениот регистар на иматели на сметки ги извести сите банки каде правното лице - член во платичкиот промет има сметки дека не смеат да вршат плаќања по налог на правното лице - член, до потполно измирување на договорните обврски опишани во овој Договор, освен налози со кои се врши пренос на средства на сметката на Динерс Клуб Интернационал МАК дооел Скопје. Правното лице - член се обврзува да и достави на ТТК БАНКА АД Скопје потпишани 2 (два) бланко налози ПП 30, а ТТК БАНКА АД Скопје се обврзува да доколку не ги употреби истите му ги врати на правното лице - член. Ова овластување е неотповикливо.

**чл. 18** Членот изречно се согласува, личните податоци дадени при аплицирањето и користењето на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката, да може да ги користи и пренесува во секое време за своите потреби, со цел да спречи злоупотреба или да го наплати паричното побарување на членот. Членот изречно се согласува ТТК БАНКА АД Скопје слободно да може да го пренесува неговиот долг за наплата на други физички или правни лица.

**чл. 19** Општите правила за зачленување и користење на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката се составен дел на Апликацијата и претставуваат составен дел на Договорот за користење на картичката. Со потпишување на Апликацијата се смета дека членот ги прифаќа условите содржани во Општите правила.

**чл. 20** Во случај на спор надлежен е Основниот Суд Скопје 2 во Скопје.

Централа Скопје 02 3236 400/401 • Центар Скопје 02 3296 110 • Тетово 044 335 280  
Битола 047 225 988 • Виноца 033 363 244 • Гостивар 042 221 874 • Дебар 046 838 610  
Кавадарци 043 400 285 • Кичево 045 228 620 • Кочани 033 277 766 • Куманово 031 438 660 • Охрид 046 231 895 • Радовиш 032 630 650 • Ристево 042 479 005 • Струга 046 784 467 • Струмица 034 343 872 • Штип 032 385 001

Diners Club International - МАК дооел  
Г.Т.Ц. Кеј 13 Ноември, кула 2/2, 1000 Скопје, Македонија,  
тел: + 389 (02) 311 44 44; факс: + 389 (02) 312 90 75;  
e-mail: info@diners.com.mk  
www.diners.com.mk

ТТК БАНКА АД Скопје  
ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје  
тел: 02 / 3236 400; факс: 02 / 3236 444  
e-mail: ttk@ttk.com.mk  
www.ttk.com.mk



# Diners Club ТТК Банка



www.diners.com.mk

www.ttk.com.mk

## Деловна Кредитна Картичка

Деловните картички се најсовремениот начин на плаќање и принцип на работа на сопствениците на мали, средни и големи фирми, компании и институции. Користењето на деловната картичка го поедноставува начинот на деловното работење и, пред сè, штеди време.

## 1 Податоци за правното лице

Име на претпријатието

Улица и број

Поштенски број и место

Даночен број

Телефон

Факс

e-mail

Сопственост

Јавно

Приватно

Мешовито

Останато

Датум на регистрација

Матичен број

Надлежен суд

Вид на дејност

Деловен простор

Сопствен

Закуп

Продажно место на Динерс Клуб

Да

Не

НАПОМЕНА: Ве молиме означете со X

Приложете копија од документација за регистрација

## 2 Финансиски податоци

Назив и адреса на деловната банка

Број на денарска сметка

Лице за контакт во банката

## Апликација за деловна картичка

Забелешка

Телефон

Факс

Назив и адреса на банката за девизно работење

Број на девизна сметка

## 3 Одговорно лице за прием на сметки

Име и презиме

Улица и број

Телефон

Факс

Мобилен телефон

## 4 Корисници за кои се бара издавање на Динерс Клуб - ТТК БАНКА деловна картичка

Име и презиме

(не повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Работно место

ЕМБГ

Број на персонална Динерс Клуб картичка

Мобилен телефон

Како корисник и солидарен обврзник на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката ги прифаќам општите правила за работа со деловната картичка и се обврзувам дека ќе ги плаќам трошоците направени со употреба на картичката доколку тоа не го стори претпријатието

Потпис на корисникот

Име и презиме

(не повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Работно место

ЕМБГ

Лимит

ЕУР

Група

Одобрил

Број на персонална Динерс Клуб картичка

Мобилен телефон

Како корисник и солидарен обврзник на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката ги прифаќам општите правила за работа со деловната картичката и се обврзувам дека ќе ги плаќам трошоците направени со употреба на картичката доколку тоа не го стори претпријатието

Потпис на корисникот

Име и презиме

(не повеќе од 25 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Работно место

ЕМБГ

Број на персонална Динерс Клуб картичка

Мобилен телефон

Како корисник и солидарен обврзник на Динерс Клуб - ТТК БАНКА картичката ги прифаќам општите правила за работа со деловната картичката и се обврзувам дека ќе ги плаќам трошоците направени со употреба на картичката доколку тоа не го стори претпријатието

Потпис на корисникот

Претпријатието ги опфаќа правилата за членство во Динерс Клуб - ТТК БАНКА и се обврзува да ги плати трошоците направени со деловната картичка.

Име и презиме на Генералниот директор

Датум

Печат

Потпис

СИТЕ НАВЕДЕНИ ПОДАТОЦИ СЕ СТРОГО ДОВЕРЛИВИ